



# СЛУЖЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2312 Редакција

"Службен весник на СРМ"

СКОПЈЕ

п.ф.ах 51

МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Сабота, 6 март 1965  
Скопје  
Број 7  
Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

54.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1965 ГОДИНА

Се прогласува Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за 1965 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 9 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 9 февруари 1965 година.

У. бр. 40

10 февруари 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с р.

### ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1965 ГОДИНА

#### ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРОБЛЕМИ НА ПЛАНОТ ЗА 1965 ГОДИНА

##### Осврт на движењата и остварениот развој во 1964 година

Во последните две години, а особено во 1964 година, е остварувана висока стопанска активност речиси во сите стопански области. Забрзана е динамиката на порастот на производството, извозот, запосленоста, продуктивноста на трудот и инвестиционата активност. Високата стопанска активност, која се манифестира во зголемувањето на физичкиот обем на производството, транспортот и прометот, се карактеризира уште и со високиот пораст на реализацијата, пораст на доходот, подобрата наплата на побарувањата и смалување на залихите кај производителите.

Се цени дека вкупниот обем на производството ќе биде зголемен за приближно 19 до 20%, а во општественото стопанство за околу 24 до 25%.

За подем на производството во 1964 година, посебно е карактеристично тоа, што е остварен пошт процес на забрзано искористување на производните капацитети во стопанството и зголемување продуктивноста на трудот. Овој процес на подобро искористување на капацитетите и зго-

лемување продуктивноста на трудот дотолку е позначаен што е остварена висока стопа на пораст на производството без да се пуштени во погон некои од капацитетите, на кои производството сметаше во 1964 година.

За остварениот развој е карактеристична исто така, поголемата реализација на инвестициите, остварен е висок прилив на средствата во фондските организации, подобрена е ефикасноста и економичноста во стопанисувањето, зголемени се личните доходи и друго.

Во услови на високата општа активност во земјата се заострија извесни структурни проблеми. Дојде до натамошно пореметување на рамнотежата помеѓу производството и потрошувачката, а посебно на инвестициите, што доведе по пошироко движење на порастот на цените и трошоците на животот и до зголемување на дефицитот на платниот биланс.

За стопанството во СР Македонија посебно треба да се истакне проблемот на обезбедување со електрична енергија и јаглен, кој во 1964 година се јави во поостра форма и, главно, се одрази врз големите потрошувачи како што е електрометалургијата и електрохемијата. При положба да во оваа година дојде до повисока стопанска активност, проблемот на редовното подмирување потребите од сообраќајни услуги, исто така, во определен период се заостри.

Иако е остварен пораст на вкупниот извоз на стоки во одделни гранки во индустријата, резултатите во извозот не се соодветни на оние остварени во производството. За ваквите резултати во извозот на стоки, покрај другото делуваше и поголемата ориентација за пласман на внатрешниот пазар, каде постоеа подобри услови за реализација, сè уште доста тесниот асортиман на стоки и друго.

Обезбедувањето со репродукциони материјали во основа беше задоволително. Меѓутоа, проблемот на обезбедувањето на индустријата со сировини од земјоделството, освен во тутуновата индустрија, сè уште не е целосно решен. Исто така се почувствува недостиг и од некои градежни материјали.

Сè уште не е решено прашањето на цените на некои земјоделски производи, карактеристични и од значење на земјоделството во СР Македонија, за кои би требало да се прошири системот на гарантирани цени.

Инвестиционата активност е остварувана во услови на општа тенденција на пораст на цените, во кои рамки е забележан и пораст на цените на

опремата и градежните работи. Директна последица од ваквите движења првенствено е недостигот на потребни средства за довршување на одделни инвестициони објекти. Со оглед дека е ова проблем кој се провлекува веќе подолго време, и со оглед да инвестиционата изградба во одделни случаи била проследена и со други недостатоци, во оваа година дојде до поголем израз фактот што тие објекти не можеа да бидат завршени со предвидените средства, што сè повеќе станува проблем, кој го условува редовното довршување на објектите.

Изградбата задоцнува и постои опасност некои од објектите да не бидат довршени во определените рокови. Изградбата, освен тоа, е проследена и со низа други тешкотии, меѓу кои особено внимание заслужува проблемот на редовното обезбедување на увозната опрема и пролонгирањето роковите на испораката на домашната опрема.

Пораст на личните доходи е остварен во сите дејности, но со различен интензитет. Одделен проблем во движењето на просечните доходи е постоењето на ниски доходи во некои дејности. Постигани се видни резултати во смалувањето на учеството на работниците со ниски примања. Меѓутоа, треба да се констатира дека е ова учество сè уште високо. Притоа треба да се напомене дека порастот на цените не се одразуваше подеднакво врз стандардот на сите категории на запослени. Порастот на цените, во прв ред, неповолно се одразува врз стандардот на лицата со пониски примања.

Условите под кои се одвиваше стопанската активност и интензитетот со кој е остварувана, овозможува поголемо запослување. При ова, меѓутоа е постигнат и релативно поинтензивен пораст на продуктивноста на трудот.

Зголемената стопанска активност и зголемени примања на населението, доведоа до зголемување на приходите и на фондовите на општвата потрошувачка.

Со остварените ефекти од стопанската активност во 1964 година е создадена материјална основа, која овозможува решавање на одделни притиски проблеми во стопанството и општествениот сервис.

#### Општи рамки на стопанската политика за 1965 година

1. Политиката на стабилизација и натамошно усовршување на стопанскиот систем претставува појдовна основа на целокупниот развој и предвидените движења во 1965 година. Во таа смисла основните задачи се насочени кон подржување на натамошниот динамичен пораст на производството, на усогласување структуралните неускладености во домашното производство и смалување притисокот на платниот биланс. Напоредно со тоа е потребно одржување на усогласени односи меѓу куповните и стоковни фондови, пораст на реалните лични доходи во согласност со порастот на продуктивноста на трудот, кои треба да обезбедат натамошно зголемување на реалната

лична потрошувачка и животниот стандард на трудбениците.

Инвестиционата потрошувачка треба да биде на нешто пониско ниво, при кое да дојде до појак пораст на вложувањата во станбечата изградба и на вложувањата што се вршат од средствата на стопанските организации.

2. Поаѓајќи од ваква појдовна основа, економската политика во 1965 година треба да овозможи остварување на следниве основни цели и задачи:

— Да се обезбеди понатамошен пораст и развој на производството, со што да се овозможи рационално искористување на производниот потенцијал и одржување интензивна стопа на пораст. Тоа посебно треба да стане во општественото стопанство, каде што за тоа постојат услови.

— Остварените тенденции за поефикасно искористување на капацитетните можности и материјално зајакнување на стопанството, потребно е и натаму да продолжат и да дојдат до поголем израз.

— Во 1965 година е посебно важно да се оствари зголемување на извозот, користејќи ги условите на порамномерни движења на домашниот пазар, и условите што се создаваат со мерките во областа на девизниот и надворешно-трговскиот систем.

— Натамошниот пораст на личната потрошувачка и општествениот стандард претставува една од најважните задачи во склопот на целата констатација на економската политика за 1965 година. Треба да се обезбеди натамошно зголемување реалната лична и општествена потрошувачка и ублажување разликите помеѓу номиналната и реалната потрошувачка.

— Натамошното урамнотежување на односите на пазарот и стабилизација на цените, треба да биде еден од предусловите за остварувањето на основните цели и задачи на стопанската политика.

За инвестиционата активност во 1965 година е важно да се обезбеди поефикасно искористување на инвестициите и редовно завршување на објектите што се во изградба.

— Подобрувањето на стандардот на станувањето во идната година, преку изградба на станови, треба да заземе позначајно место. За остварувањето на оваа цел нужно е да се обезбедат повеќе предуслови, кои тоа ќе го овозможат а во прв ред целосно ангажирање на средствата од фондовите за станбена изградба, како и средствата на работните организации и граѓаните.

— Запосленоста има основа да се движи со посмирена динамика на пораст, а со поинтензивното искористување на внатрешните резерви во производните капацитети и запослениот персонал, да се постигне висока стопа на пораст на продуктивноста на трудот.

— Последните од земјотресот во Скопје бараат натамошни напори за отстранување и нормализација како и преземање на мерки за подготовка за побрз зафат во обновата на градот.

3. Земајќи ги во обзир остварувањата во 1964 година, условите на стопанисувањето и можностите

за отстранување на одделните проблеми, стопанството во СР Македонија во 1965 година ќе се движи и натаму со висока стопа на пораст, но со помислена динамика. Постојат можности во 1965 година производството да биде зголемено со стопа на пораст од 10—11%, наспроти остварената во 1964 година од околу 20%. Општественото стопанство во овие рамки се цени дека ќе се движи со релативно повисока стопа на пораст од околу 14%.

Индустриската останува да биде носител на побрзиот развој во идната година. Има реални можности индустриското производство да се зголеми за 16—17%.

Во областа на земјоделството, релативно високото ниво на производството во 1964 година, и натаму може да се очекува да се оствари пораст на производството од 4 до 5% и тоа првенствено преку натамошно зголемување на приносите и интензивна структура на производството.

Другите стопански области ќе се движат, исто така, со интензивна стопа на пораст, со исклучок на градежништвото.

Порастот на запосленоста се очекува да биде побавен и да се движи со пораст од околу 4%. Ваквиот однос помеѓу производството и запосленоста укажува дека продуктивноста на трудот треба да се зголеми за околу 9%.

При поширока ориентација кон зголемување на извозот и условите што ќе постојат за тоа во 1965 година, треба да се смета на еден знатно висок скок на обемот на извозот. Се цени извозот да биде зголемен за преку 30%.

Обемот на вкупните инвестиции во 1965 година се цени да достигне околу 185 милијарди динари (по тековни цени).

Според општите очекувања на развојот во 1965 година и оцените за движењето во производството, запосленоста и продуктивноста, просечните реални примања по еден запослен во општествениот сектор се цени да бидат зголемени од 11—12%.

Во областа на општествениот стандард се смета дека општествените служби ќе делуваат во услови на едно повисоко ниво на материјалната основа.

## ПРОИЗВОДНА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА

1. Во условите на натамошното развивање и усовршување на стопанскиот систем и политиката на стабилизација на стопанството, стопанските организации треба благовремено да ги согледаат овие услови и својата активност да ја пригодат на новата положба. Од ова ќе зависи нивниот деловен резултат.

Промените кои ќе настанат ќе им овозможат на работните организации поголеми можности за развиток и поголема самостојност во стопанисувањето, а со тоа и поголема одговорност во стопанисувањето, а со тоа и поголема одговорност за нивниот сопствен и општиот развиток на стопанството.

Понатамошниот развиток на стопанството и услугите во условите на помисрен пораст на потрошувачката на домашниот пазар, во знатна мера ќе зависи од соодветното прилагодување на производството на стоките и услугите на барањата на

пазарот, а особено во поглед на асортиманот, квалитетот и трошоците на производството, односно цените.

Реална можност за потрајно развивање на производството, посебно во 1965 година, претпоставува поефикасно зголемување на надворешната трговија и тоа во правец на остварување деловни односи за подолго време.

Производството и неговиот развој ќе бидат тесно врзани од резултатите на остварениот извоз. Ова особено затоа што преку извозот ќе се создаде можност за поголема реализација, а на таа основа и поголемо производство, како и можности за поредовно обезбедување на стопанството со увозните репродукциони материјали.

За стопанисувањето во СР Македонија во 1965 година од посебна важност е тоа што се во градба приличен број нови објекти и реконструкции кои ќе се пуштат во погон. Од производството на овие капацитети во прилична мера зависи остварувањето на предвидениот пораст на производството. За нивното рационално користење е неопходно благовремено да се извршат сите потребни подготовки. Нивното активирање тесно е врзано со редовното обезбедување на потребните репродукциони материјали како и брзо усвојување на технологијата на производството.

Ограничените можности за поголемо производство на електрична енергија и некои основни репродукциони и градежни материјали, упатуваат во 1965 година максимално да се искористат постојните капацитети и да се бараат можности за нивното зголемување. Од друга страна ова упатува на потребата од порационална употреба на енергијата и материјалите.

Напорите за стабилизација на стопанството и мерките за побрзо зголемување продуктивноста на трудот ќе имаат одраз во инвестиционата политика и политиката на запослувањето.

Вложувањата во поширената репродукција првенствено треба да ја овозможат модернизацијата на производството, со што воедно да се создадат и услови за подобар настап на странските пазари. Во реализацијата на производната политика се смета да дојдат до поголема улога непосредните производители во простата и поширената репродукција. При услови на зголемено учество на стопанските организации во вкупните инвестиции се зголемува и нивната улога во донесувањето на инвестиционите одлуки и остварувањето на реализацијата на основните цели на економската политика.

Политиката на распределбата според вложениот труд треба да дојде до поголем израз, што ќе доведе до поголема продуктивност, рационалност во производството и поблаг пораст на запосленоста.

2. Поаѓајќи од општиот курс на стопанската политика во земјата, остварените резултати во 1964 година во рамките на задачите на развојот на стопанството на СР Македонија, во индустриското основна задача и натаму да се оствари интензивна динамика на развојот на

Развојот на производството, притоа се потпира врз натамошното позасилено искористување на постојните капацитети и многу позначајно ефектуирање на производството од погоните што се во градба и реконструкција. За некои гранки на индустријата, како во електростопанството, обоената металургија, хемиската и текстилната индустрија, дрвната индустрија и индустријата на хартија, производството од погоните во изградба и реконструкција претставува основа за зголемување на производството во 1965 година.

За развојот на производството во изнесените гранки и индустријата во целина, според тоа, од пресудна важност е редовното активирање на погоните во изградба и решавање на одделните проблеми кои ќе се јават како последица на вклучување на погоните во производството, а во прв ред ухедување на техничките и технолошките процеси, обезбедување на потребните репродукциони материјали, особено на оние од увоз, организиран настап во реализацијата на производството, обезбедување на потребните стручни кадри и слично.

Во 1965 година треба да се достигне максимално зголемување на извозот. Извозот ќе биде еден од основните фактори кој ќе го условува зголемувањето на производството во 1965 година и ќе претставува основа за постигање и на поголеми резултати од предвидените. Зависноста во оваа смисла особено ќе се јави во производството кое користи репродукциони материјали од увоз, меѓу кои текстилната, кожарската, гумарската, металопреработувачката, хемиската индустрија и др.

И во 1965 година останува како важна задача да се одржи процесот на зголемување на производството преку зголемување продуктивноста на трудот, за што постојат услови да се постигнат поголеми резултати отколку во 1964 година.

Потпирајќи се на остварените резултати, истовремено треба да бидат преземени мерки за натамошно решавање и ублажување на појавените тешкотии и проблеми во производството, меѓу кои организираното консолидирање и модернизацијата на погоните, отстранување на загубите, подобрување на квалитетот, проширување на асортиманот и меѓусебната соработка во производството и реализацијата, научно истражувачките работи и слично.

Во индустријата, со натамошниот пораст на производството, во 1965 година треба да се смета дека ќе дојде и до позначаен чекор во менување структурата на индустријата преку зголемување на производството и проширување на електроенергетската база во СР Ма-

кедонијата. Искористувањето на индустријата во 1965 година очекува дека ќе се одвива под пораст на домашната потрошња. Искористувањето на електроенергетското производство во 1965 година очекува дека ќе се одвива под пораст на домашната потрошња. Искористувањето на електроенергетското производство во 1965 година очекува дека ќе се одвива под пораст на домашната потрошња. Искористувањето на електроенергетското производство во 1965 година очекува дека ќе се одвива под пораст на домашната потрошња.

Искористувањето на електроенергетското производство во 1965 година очекува дека ќе се одвива под пораст на домашната потрошња. Искористувањето на електроенергетското производство во 1965 година очекува дека ќе се одвива под пораст на домашната потрошња.

натниот висок пораст на производството во 1964 година, се очекува да се постигне натамошен пораст. Во индивидуалниот сектор, исто така, се очекува пораст на производството.

Производството се смета да се постигне со натамошен пораст на приносите, што е условено од примената на поголема агротехника, зголемување на сеидбените површини, потоа со знатен пораст на сточарското производство и тоа, главно, во производството на бројлери и јајца преку подобро искористување на изградените капацитети. Во овие рамки во приватниот сектор посебно треба да се очекува натамошно зголемување на производството на индустриските култури (тутун, памук и шеќерна репа), потоа на градинарските и крмните култури. Покрај тоа треба да дојде до извесен пораст и во производството на месо и јајца во производна кооперација.

Во 1965 година земјоделството се смета дека ќе има на располагање поголеми количини вештачки ѓубрива, земјоделски машини, добиточна храна од увоз и од сопствено производство, а ќе стигнат до род и нови површини на лозја и овошни градини.

За остварувањето на предвиденото производство потребно е што порационално и поефикасно користење на средствата за производство, поинтензивно користење на површините во општествениот сектор и кооперацијата подобро користење на постојните мелиорациони системи и добиточниот фонд и воопшто проширување на кооперацијата, особено во сточарството. Се очекува да дојде до подобро докомплетирање на механизацијата со приклучни машини, што треба да овозможи заокружување на механизираниот производни процеси.

Настанатото зголемување на цените на земјоделските производи и можноста за одлагање на отплатата на дел од ануитетите позитивно ќе влијае врз зголемувањето на производството и ќе придонесе за зајакнување на економската положба на срганизациите. Натамошното економско зајакнување на земјоделските организации треба да се постигне и преку подобра организација на работата, зголемување продуктивноста на трудот, економично работење, подобро користење на средствата, постимулативна расподелба на доходот спрема вложениот труд и др.

Проширувањето на производната кооперација треба да се поттикнува со економичното работење на земјоделските организации, со подобра организација на пазарот и откупот на земјоделски производи, со кредитната политика, со поефикасната работа на стручните служби и пошироката примена на агроминимумот. На индивидуалните производители, исто така, треба да им се помогне во набавката на репродукциони материјали, со стручна помош, пласман на производите и др.

Во прометот на земјоделските производи треба да се обезбеди поштурен пласман во што организациите за промет и средствата на фондовите за физик и материјалните резерви треба да одиграат решителна улога. Подобрата економска и производна соработка помеѓу земјоделските, тргов-

ските и организациите од преработувачката индустрија, треба да придонесе за подобро снабдување на домашниот пазар и извозот. За постабилни услови на работење на земјоделските организации и за зголемување на производството на некои важни производи, треба да се прошири листата на гарантираните цени, и да се настојува да се усклади паритетот на постојните гарантирани цени.

Зголемувањето на производството во општественото стопанство цврствено треба да се постигне преку зголемување на приносите, односно со подоброто користење на постојни производни фондови. При зголемувањето на фондот на земјата потребно е да се воведат построг критериум во поглед на квалитетот на земјата и можноста за рентабилно стопанисување.

Во 1965 година треба да се вложат поголеми напори за рационализација и реконструкција на општествените стопанства, стремејќи се притоа за заокружување и поголемо механизирање на производните процеси и зголемување продуктивноста на трудот.

4. Во областа на шумарството треба да се очекува понатамошно проширување на активноста на шумско-стопанските организации во правец на зголемување и подобрување на шумското производство и проширувањето на шумско-одгледувачките и инвестиционите работи.

Се очекува натамошен пораст на сечата, особено во општествениот сектор, како и понатамошно подобрување на структурата на шумското производство преку зголемување на производството на индустриско-техничкото дрво.

Општатата активност во областа на шумарството се очекува да биде остварена и со понатамошни напори и вложувања за проширување на шумско-одгледувачките и инвестиционите работи. Притоа се смета да дојде до позначително проширување на интензивните мерки во шумско-одгледувачките работи.

5. Во рамките на преземените мерки за стабилизирање на инвестиционата политика во областа на градежништвото, градежната оператива треба благовремено да ги преиспита новите услови на пазарот и да се вклопи во изведувањето на градежните работи што се очекуваат во идната година. Истовремено треба да се создадат оптимални можности за економско работење, како и стабилизирање на цените на градежните работи и услуги.

Опременувањето со потребната механизација, особено на помалите градежни и занаетчиско-инсталатерски организации, е важен фактор за побрзо градење и редовно изведување на завршните работи.

При изведувањето на градежните работи и понатаму треба да доаѓа до усовршување односно изнајдување форми за соработка и кооперирање помеѓу работните организации.

Во системот на работењето треба порешително да се оди кон создавање услови за индустриското-сериско производство на одделни готови елементи. Во станбената изградба посебно треба да дојде до индустриска градба на станови и градба на ста-

нови за пазар, водејќи притоа сметка за брза, квалитетна и поевтина градба.

За поголема ефикасност во градежништвото треба да придонесе и доследното спроведување на прописите, особено на оние кои се однесуваат на пристапување кон градба на одделни објекти кои имаат осигурени инвестициони средства и комплетна квалитетна техничка документација.

6. Во сообраќајот за поцелосно задоволување на потребите од сообраќајни услуги, треба и понатаму да се оди на што поопшто искористување на капацитетите и подигање продуктивноста на трудот во сите гранки на сообраќајот.

Во железничкиот сообраќај, покрај зголемувањето на капацитетите и нивното модернизирање, се очекува да се пристапи и кон решавање на прашањата за неговата економска положба.

Во друмскиот сообраќај се потребни натамошни мерки за подобро искористување на капацитетите, а во ПТТ сообраќајот побрзо активирање на објектите што се во изградба, проширување на меѓумесните врски и пуштање во експлоатација на транзитната централа.

Зголемувањето на сегашната превозна моќ на сообраќајот треба да се засновува и врз подобрувањето на организацијата и условите за одржување на превозните и другите сообраќајни средства; навремено снабдување сообраќајот со резервни делови и гуми; понатамошно развивање на кооперацијата и забрзувањето процесот на интеграцијата во областа на сообраќајот; подобрувањето на соработката помеѓу сообраќајните претпријатија и коорисниците на превозот и преземање мерки за понатамошно намалување на нерамномерноста на превозот во текот на годината.

Во областа на сообраќајот треба да се продолжи со зголемувањето, модернизацијата и проширувањето на сообраќајните капацитети. Тежиштето при ова треба да биде на довршувањето на започнатите објекти и нивното навремено пуштање во сообраќај.

7. Развојот на трговијата и натаму треба да е насочен кон подобрување снабденоста на потрошувачите, што наложува натамошни усилби за нејзиниот побрз развој. Со модернизацијата, ширењето и окрупнувањето на трговската мрежа, треба да се овозможи создавање на таква мрежа, која ќе биде способна да делува на поширока територија, да развива современи методи и облици на продажба, како и да влијае врз насочувањето на производството и средувањето односите на пазарот.

За средувањето и подобрувањето на снабденоста на пазарот со земјоделски производи, потребно е натамошно унапредување и усовршување на мрежата како и поцврсто и потрајно поврзување со производните организации преку договарање на производството и испораката. За средувањето односите на пазарот со земјоделски производи треба да придонесе и институцијата на општествените материјални резерви. Заради тоа е потребно подобро искористување, побрза изградба на постојната мрежа за сместување и чување на

овие производи како и нивно натамошно проширување.

8. Во угостителството се очекува понатамошно зголемување и подобрување на услугите, за што е потребна подобра организација и опременост на капацитетите.

Потребна е поголема ангажираност на стопанските организации за попотполно искористување на капацитетите, подигање стручното ниво на кадарот и поголема деловна соработка со другите дејносни. Од степенот на стабилизацијата на цените на угостителските услуги во голема мера ќе зависи обемот на услугите.

Унапредувањето и зголемувањето на туристичкиот промет сара знајќо поголема ангажираност и внимание од сите дејности сврзани со развојот на овој промет.

За понатамошен побрз развојот на угостителството, странскиот туризам и зголемувањето на деловните ефекти, треба во поголема мера да придонесе модернизацијата на постојните и изградба на нови капацитети.

9. Во областа на занаетството ќе се остварува интензивна активност, особено во социјалистичкиот сектор. Со оглед на високата стапка на активност во производните дејности и порасот на личните доходи на населението, нужно е да се обезбедуваат материјални и општествени услови за создавање на капацитети за вршење на поголем број услуги на населението и стопанството.

10. Инвестиционата активност во 1965 година треба да се одвива во услови на поголеми напори за стабилизацијата на стопанството и поголема ефикасност на инвестиционата изградба. Промењите во стопанскиот систем треба да доведат до прерасподелба на акумулацијата во корист на јакнењето на фондовите на стопанските организации и нивната поголема улога во одлучувањето за проширената репродукција. Тоа треба да придонесе за порационално користење на инвестиционите средства.

Врз база на извршените измени и оние што ќе се извршат во системот на распределбата и системот на проширената репродукција, треба да се очекува намалување учество на средствата на Федерацијата и другите општествено-политички заедници во финансирањето на инвестициите, а зголемување учеството од средствата на стопанските организации и деловните банки.

Редовните инвестициони вложувања во основни средства се очекува да бидат на нешто поголемо ниво. Меѓутоа, инвестициите за обнова и изградба на Скопје ќе бидат на пониско ниво од 1964 година, поради што инвестиционата активност во целина се смета дека ќе биде помалка.

Во рамките на расположивите средства потребно е да се преземат организациони и други мерки, кои треба да обезбедат редовно завршување на објектите. Во 1965 година се одвива нормално градбата на капацитетите кои треба да се завршат со следните години. Ова е дотолку повеќе значајно, што од навременото завршување на започнатите капацитети зависи и остварувањето на

предвидениот пораст на производството и рационалноста во користењето на вложените средства.

Инвестиционите вложувања во индустријата треба првенствено да овозможат интензивна изградба на Железарницата, завршување на објектите од структурата на гарантираните инвестиции, завршување на дел од објектите што се финансираат од средствата на Сојузниот фонд за стопански развојот на неразвиените подрачја во Републиката, како и поинтензивни вложувања за реконструкција и модернизација на постојните капацитети.

Инвестициите наменети за земјоделството, треба да овозможат продолжување изградбата на мелисративните системи според Законот за финансирање на мелиорациите во СР Македонија при што да се даде приоритет на објектите што се во завршна фаза и инвестирање по веќе одобрените кредити за овоштарството, лозарството, опрема, добиток и друго.

Вложувањата во сообраќајот треба да овозможат продолжување изградбата на сообраќајниците во друмскиот и железничкиот сообраќај, продолжување започнатиот процес на реконструкција и модернизација во поштенско-телефонско-телеграфскиот сообраќај, како и за проширување и модернизирање на другите капацитети во оваа област.

Кај другите стопански области, инвестиционите вложувања треба да овозможат поинтензивна механизација, модернизација и реконструкција како и ескои неопходни инвестициони зафати во правец на зголемување на нивните капацитети.

Во рамките на нестопанските инвестиции значајно место заемаат инвестициите за обнова и изградба на Скопје. Исто така инвестициите во општествените служби треба да овозможат проширување и опремување на објектите во просветата, културата, здравството и друго.

Остварувањето на целите и задачите на инвестиционата политика, како дел на економската политика, бара целосно ангажирање на сите органи и организации. При услови на зголемување улогата на непосредните производители во проширената репродукција, стопанските организации сè повеќе стануваат основни носители на инвестиционите одлуки, што несомнено ќе придонесе за побрзо и поефикасно реализирање на целите и задачите на развојот што треба да се оствари во 1965 година. Во системот на проширената репродукција сè позначително место ќе заземаат и банките. Овие институции треба во што поголема мера да го развиваат процесот на мобилизација на слободните средства и да овозможат употреба на тие средства за рентабилни вложувања, а во рамките на економската политика утврдена со општествениот план.

#### НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКА РАЗМЕНА

Остварените движења во надворешно-трговската размена и развојот на стопанството во оваа година, наметнуваат потреба во 1965 година да се обезбеди побрз пораст на извозот, што ќе придонесе за подобрувањето на платниот биланс. Со мерките од областа на девизниот и надворешно-

трговскиот систем се очекува да се овозможи по-ефикасно зголемување на извозот. Во оваа смисла стопанските организации од нашата Република треба да ги зголемат напорите за натамошно поинтензивно зголемување на извозот и постигање на подобри резултати, а со тоа и поадекватно да се вклопат во стопанските односи со странство.

Остварувањето на овие задачи наложува потреба од поголема ориентација кон пазари на надворешните пазари, натамошно интензивно зголемување на производството за извоз, како и напори за значително подобрување и проширување на асортиманот и квалитетот на производите. Ова бара постојано изучување и истражување на странските пазари како и намалување на трошоците на производството заради стекнување поконкретна способност.

Преку потесни врски, соработка, кооперација и разни видови на интеграција помеѓу производните и надворешно-трговските организации треба да се прошируваат и постојано да се зголемуваат можностите за зголемување на извозот.

Покрај тоа, а обезбедување на поголем извоз треба да се преземаат мерки кои во голема мера ќе ги стимулираат и обезбедуваат производните и извозните организации за постигање на поголеми резултати во извозот.

#### ПОЛИТИКА НА ЗАПОСЛЕНОСТА И ПРОДУКТИВНОСТА НА ТРУДОТ

1. Рационалното искористување на постојните капацитети и работниот фонд е една од прелиминарните задачи за остварување на поскладни движења на стопанството во 1965 година.

Предвидениот пораст на стопанската активност е можно и треба да се оствари со посмирена динамика на порастот на запосленоста во општествениот стопанство.

Во политиката на запослувањето работните организации треба да настојуваат што порационално да го користат расположливиот работен фонд со натамошно усовршување и осовременување на организацијата на работењето со примена на нова технологија, користење на научните دستигања и друго. Треба да продолжат напорите за натамошно и поинтензивно зголемување на продуктивноста на трудот.

Во оваа смисла треба да се обезбеди подобра примена на системот на наградување во правец на поголемо поврзување и условување на нивото на личните доходи од резултатите на стопанисувањето и економисувањето со средствата за работа и трудот.

2. Во нестопанските дејности запосленоста треба да се движи во рамките на потребите кои произлегуваат од натамошниот развој на услужните дејности, културно-просветната и здравствено-социјалната дејност. Во органите на власта и управата, банките, коморите, политичките и општествените организации, ќе треба да дојде до зголемување на запосленоста. Новата политичко-територијална поделба треба да овозможи порационално користење на расположивите кадри во органите на власта и управата со унапредувањето и

усовршување на организацијата на работењето во управните служби.

3. Со подобрувањето организацијата на работењето и осовременувањето на производните процеси, посебно во дејностите кои помасовно ангажираат сезонски и повремени работна сила, треба да се настојува да се ублажат сезонските варијации во ангажирањето на работна сила.

Стопанските организации што во 1965 година ќе минат на скрашена работна недела, треба да ги преземат сите потребни мерки и да ги извршат сите потребни подготовки што се нужни за нормално одвивање на производните процеси и рационално искористување на расположливиот работен фонд.

4. Преземените мерки за усогласување на потрошувачката со расположливите стоковни фондови, посебно на секторот на инвестициите, ќе доведат до извесно заострување на проблемот на запослувањето на неквалификуваната работна сила. Комуните и институциите што работат во решавањето на проблемите во врска со запослувањето на работноспособното население, својата активност треба сè повеќе да ја насочуваат кон стручно оквалификување, оспособување и преквалификување на лицата што бараат запослување, заради нивно активирање во дејностите што бараат стручно подготвена работна сила.

Во градските населби и поголемите економски центри посебно внимание треба да му се посвети на стручно оквалификување и оспособување на жените заради нивно оквалификување, користејќи ги потребите и можностите што постојат за проширувањето на терцијалните дејности.

5. Во 1965 година постојат услови порастот на производството да се остварува со натамошно позначајно зголемување продуктивноста на трудот. Натамошното усовршување на стопанскиот систем со подоследна примена на принципот на наградување според вложениот труд треба да делува кон поголема заинтересираност на работните организации за усовршување на организацијата на стопанисувањето, воведување и овладување со современите технички и технолошки решенија во процесот на производството и вложување на поголеми напори за научно утврдување систематизацијата на работните места и за подобрување стручниот состав на кадрите и економисување со работниот фонд.

Исто така работните организации треба да имаат поголема ориентација и да се оспособуваат за аналитичко истражување одразот на образовното ниво на работниците врз производството и врз основа на тоа одредување и спроведување на соодветна политика и мерки за систематско образование и усовршување на кадрите (формирање на кадровски служби, центри за стручно образование, стручни училишта и др.).

#### ПОЛИТИКА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ЛИЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

Побрзиот пораст на личните доходи претставува важен предуслов за остварување целите и задачите на стопанскиот развој во 1965 година.

Порастот на реалните лични доходи во одделни работни организации и општествено-политички заедници ќе зависи од постигнатите резултати на стопанисувањето и економските ефекти.

Мерките кои се во тек и што ќе се преземаат, ќе овозможат подобрување на условите за работење на работните организации и ќе создадат основи за подоследна примена на принципот на наградување според вложениот труд. Разликите во личните доходи во одделни стопански дејности треба да бидат резултат на сразмерата во нивото на остварената продуктивност на трудот и подбротото работење.

Доследната примена на системот за внатрешна распределба на личните доходи врз принципот секому според вложениот труд и постигнатите резултати, од поединецот, групата и работната организација во целина, претставува еден од основните услови за реализирање на предвидените со планот општи стопански резултати и посебно динамиката на порастот на личните доходи.

Личните доходи на запослените во општествените служби и органите на управата треба да го следат движењето на личните доходи во стопанството, како и да бидат во согласност со постигнатите резултати, значението и сложеноста на работите кои овие дејности ги вршат. При определувањето на вкупните средства на државната управа и општествените служби за 1965 година треба да се овозможи коригирање на личните доходи во овие дејности каде личните доходи заостануваат, а особено во областа на образсанието.

Во 1965 година ќе бидат зголемени средствата за лична потрошувачка и по основ на социјалното и здравственото осигурување, со што ќе се обезбеди, пред сè, материјална основа за спроведување во живот на новиот пензиски систем, односно валоризацијата на пензиите. Исто така ќе се зголеми и средствата од здравственото осигурување. Наспроти тоа, во 1965 година треба да се очкува побавен пораст на потрошувачките кредити во споредбата со 1964 година, поради изменетите услови на кредитирањето и големата задолженост на корисниците од Скопје.

Порастот на расположивите стокосни фондови за лична потрошувачка во земјата во 1965 година овозможува да се влијае врз стабилизацијата на пазарот во оваа област, што е вседно и основна економско-политичка цел и стопанско-планска мера во 1965 година. Затоа се јазува потреба надлежните органи да го следат движењето на личните доходи, трошоците на живот и да преземаат соодветни мерки за да се усогласат реалните лични доходи со порастот на продуктивноста на трудот. За остварувањето на оваа цел е потребно да се унапредат методите за следње на личните доходи, трошоците на животот, цените на мало во одделни подрачја, за да можат работните организации правилно да донесуваат одлуки за висината на личните доходи.

За стабилизација на цените во 1965 година е значајно активирање на општинските собранија. Во таа смисла општините треба да ги користат сите економски инструменти и да преземаат по-

требни организациони мерки кои ќе придонесат за стабизирање на пазарот на земјоделските производи и да обезбедат стабилно и навремено снабдување на градовите, поголемите населени места и индустриските центри.

Посебно е нужно да се преземат систематски мерки за подобрување на условите за снабдување на градовите со земјоделско-прехранбени производи, затоа што порастот на нивните цени е сеуште еден од најзначајните фактори во порастот на трошоците на животот.

## ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА СТАНБЕНО-КОМУНАЛНАТА ИЗГРАДБА

1. Во 1965 година треба да дојде до натамошно зголемување во станбената изградба (без станбената изградба во град Скопје) со што ќе се обезбеди подобрување на постојниот станбен фонд, а со тоа и стандардот на станувањето. За остварувањето на оваа цел нужно е да се обезбеди мобилноста и поефикасно ангажирање на фондовите за станбена изградба, како и средствата на работните организации и граѓаните.

Со оглед на тоа што 1965 година ќе претставува преодна година во системот на финансирањето на станбената изградба, потребно е уште во текот на оваа година да се обезбеди постепено спроведување на сите промени, за кои е возможно да се обезбедат материјални предуслови, а кои можат во целина да го забрзаат премисот на новиот систем во оваа област и да го забрзаат развојот на овие дејности, од кои зависи обемот на производството на станови.

Станбената изградба во населените места, а особено во поголемите такви, треба да се одвива преку псекономични урбанистички решенија. При тоа, таа треба повеќе да се ориентира кон целосно просторно уредување на потесните градски подрачја.

Комуналното уредување на градското градежно земјиште треба да му претходи на станбената изградба. За финансирањето на ова уредување да се користат сите можни извори како и да се создадат услови за користење и на кредитни средства.

## ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Во 1965 година опфатеноста на децата од 8—15 години се цени дека ќе биде поголема. Исто така се очекува да се зголеми и опфатеноста на децата во школите од втор степен на школување. Се оценува дека порастот на опфатеноста ќе се движи во склад со досега постигнатото темпо.

Натамошното ширење мрежата на институциите за образсвање на стручни кадри ќе се обезбедува со непосредно поврзување на образованието со потребите на стопанството и јавните служби. Работните организации од стопанството и јавните служби треба да стануваат се поактивен фактор кој непосредно го организира и остварува образо-



ванието и битно влијае врз програмско-наставната структура на единствениот образовно-воспитен систем.

Во областа на основното образование и образованието од втор степен посебна грижа ќе биде посветена на натамошното усозршување на наставно-воспитната структура.

Со оглед на недоволната опременост со нагледни средства од сите видови на училиа и недозволниот училишен простор, се налага оптимално ангажирање на фондовите за школство и други извори на средства за изградба на нови училишни простории и опремување на нужните кабинети, за да се обезбеди поредозна функција на наставата. Воедно во 1965 година би требало да се изготви нужната документација за натамошниот развој на училишниот простор, во склопот на развојниот период од 1964—1970 година.

Подоброто организирање на производната практична настава во училиштата ќе обезбеди создавање и на посебни средства за финансирање на основната дејност на стручните училишта. Со спроведувањето на една ваква политика во стручните училишта, се добива можност за поголемо производство, навика кај учениците за работа и пополни стручно оспособување.

Напоредно со решавањето на прашањето за неопходниот училишен простор, треба да се создаваат можности и за решавање на проблемот за сместување на учениците кои се школуваат вон од своите места на живеење.

Извршената санација на постојните објекти и завршување на некои објекти во 1964 година ќе овозможи поредовна настава на факултетите и високите школи. Но, сепак, училишниот простор останува како проблем кој ќе треба да се решава и во 1965 година. Се очекува да бидат наполно завршени факултетите: Техничкиот, Електромашинскиот и Земјоделскиот, со што во учебната 1965/66 година знатно ќе бидат подобрени условите за настава на факултетите.

За нормална функција на вишото школство, а пред сè на техничките школи и педагошките академи, треба да се обезбеди школски простор за редовна настава како и соодветни кабинети и простории за редовно одвивање на вишите и практичната настава, предвидени со наставниот план. За реализацијата на овие поставки во основа треба да се користат средствата на фондовите за школство, стопанските организации и другите заинтересирани фактори.

Во областа на образованието треба да дојде до израз примената на принципот на распределбата на доходот и наградувањето според вложениот труд.

#### ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Насоките во областа на културата, сфатени како неразделност на општествениот и стопанскиот живот, треба да овозможат развој на културата реализирање на творечките, уметничките и културните потенцијали како домет и масовна примена кај поединците и институциите.

Сите области на културното дејствување треба да бидат обезбедени за непречено, проширено и поквалитетно извршување на своите функции, но заради актуелитетот, примената и комуникативноста, приоритет имаат: заштитата на спомениците на културата, развојот на РТВ и книгоиздавачката дејност со обезбедување повисок зафат на средства во оваа година, како претпоставка за идните години. Тоа претпоставува превентива и заштита на спомениците на културата; обезбедување радио и телевизиска мрежа, сопствена ТВ програма и услови за работа и изведба; пошироки можности за издавање и пласирање на литература.

Културната политика во оваа година треба да обезбеди во оваа област општествено-материјални услови за развивање на системот на општественото самоуправување, целисходна примена на принципот на распределба на личниот доход според трудот, рационализација, економичност и програмирање на дејностите и материјално консолидирање на материјалната положба на културните институции.

Во некои градови во Републиката се јавува потреба од изградба на објекти што ќе обезбедат услови за одвивање на културната дејност. За изградба на домови на културата, кино-мрежата, библиотеките, сценско-уметничките установи и други неопходно е да се создадат поволни кредитни услови за добивање инвестициони средства, како и други извори за реализација на иницијативите.

#### ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Во областа на физичката култура треба да дојде до консолидирање на материјалната положба, пред сè на организациите што обезбедуваат масовност.

Основните насоки во инвестиционата политика треба да бидат насочени кон подобрување на материјалната база на физичката култура во школите, на Универзитетот и во работните организации.

Физичкото воспитување во основните училишта и во школите од II степен треба да се прошири за да може училишната младина наполно да биде опфатена во наставата по физичка култура.

Стопанските организации и другите заинтересирани фактори треба да му придадат поголемо значење на активниот одмор и рекреацијата на работните луѓе и младината.

Напоредно со решавањето на другите проблеми кои имаат материјална природа, системно треба да се решава и кадровското прашање и тоа не само на кадрите кои се нужни за изведување на наставата во основните и средните училишта, туку и на оние кои ќе бидат ангажирани од страна на организациите за физичка култура, работните организации, општинските собранија и други општествени органи и организации.

## ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Во склад со општиот стопански развиток, треба да се настојува и натаму да се подобрува здравствената состојба на населението во Републиката, а прв се преку:

— намалување општата смртност и заболувањата, а особено смртноста и заболувањата кај децата и малите деца,

— сузбивање на акутните заразни заболувања,  
— спречување и сузбивање на туберкулозата,  
— раното откривање и спречување на малигните заболувања и современите дегенеративни болести, како и подобрување душевното здравје на населението.

Во 1965 година треба порешително да се пристапи кон основање на здравствени станици во работните организации од стопанството, за да се обезбеди професионална и посепцифична здравствена заштита на работниците на работното место, со што треба да се подигне здравствената состојба на работниците и да се постигне натамошно намалување на привременото отсуство од работа поради болести, како и намалување на повредите на работа, професионалните заболувања, односно подобрување на работните услови. Функцијата на овие здравствени установи треба посебно да се стимулира од фондовите за здравствено осигурување и со средствата на работните организации.

Во текот на 1965 година треба и понатаму да се подобрува здравствената заштита на селското население и земјоделските производители, за која цел треба да се изнајдат поцелисходни облици за нејзиното финансирање.

За остварување на целите и задачите во здравството во 1965 година, настојувањата треба да бидат насочени кон натамошна изградба, проширување, адаптации и опремување на здравствените установи за заштита на мајките и децата, за антитуберкулозната борба, за душевното здравје и ургентната медицина. Тоа треба да се обезбеди со порационално користење на сите постојни можности, а особено со здружување на средствата на сите заинтересирани фактори, пред се во здравствените установи, фондовите за здравствено осигурување и општинските собранија, како и со правилно ориентирање на инвестиционите вложувања за овие цели.

Покрај користењето на дозегашните извори, во инвестирање во областа на здравството треба позитивно да се вклучуваат и средствата на самите здравствени установи и вишците во фондовите за здравствено осигурување, како и поповолно да се користат банкарско-кредитните можности.

2. Во областа на социјалната заштита во 1965 година треба да се оди на проширување мрежата на установи за престој на деца на запослени родители и максимално користење на постојните капацитети. Работните организации треба повеќе да се ангажираат во создавањето детски установи и за нивната издршка. Посебни напори треба да се вложуваат за создавање услови за дневно организирана разонода на претшколските и школските

деца, за летниот одмор и зимската рекреација; да продолжат настојувањата за создавање услови за пошироко опфаќање во социјалната заштита и рехабилитацијата на лица со психофизички недостатоци. Исто така треба и натаму да продолжат настојувањата за проширување мрежата на социјални служби во општинските собранија и подобрување кадровската состојба во нив.

Треба да продолжат и настојувањата за решавање на станбените проблеми на учесниците во НОВ и со нивно учество, на материјалното обезбедување на необезбедените лица и семејства на загинатите борци и умрени инвалиди, како и подобрување на материјалните услови за школување на децата на учесниците во НОВ што се во работен однос.

Во текот на 1965 година треба да се испита можноста за создавање на постојани и посигурни извори за финансирање на социјалната заштита и така како за материјалните давања, така и за инвестиционите вложувања, кои се неопходни за натамошниот развиток и функцијата на оваа дејност.

## ПОЛИТИКА И ЗАДАЧИ ВО ОБЛАСТА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА

Процесот на интензивното користење на расположивите и новите стопански капацитети, бара и понатаму да се вложуваат напори за побрз развиток на научно-истражувачките институции и вклучувањето на истите во целокупниот процес на општествената репродукција.

Потребно е да се создадат погодни кредитни и други услови, како и поголемо ангажирање на средствата од стопанските организации во решавањето на научно-истражувачките работи, кои се од интерес за технолошкиот и општиот стопански развиток. За изведување на поголеми научно истражувачки работи, кои ќе овозможат јакнење на материјалната основа и технолошкиот развиток воопшто, треба да се овозможи пошироко здружување на средствата за оваа намена. Ова особено кога се работи за истражувањето на природните богатства, развој на електрониката, петрохемијата, електромашинството и применетата биологија.

Основна задача во политиката и насоките на развојот на научно-истражувачката работа е создавањето на потребни материјални и организациони предуслови за ефикасно школување на научни кадри и за развитокот на научната работа на универзитетите и нивните институти. Во таа смисла е нужна поголема координираност во научната работа, отстранување на постојната расцепаност на истражувачката работа и активно вклучување на расположивиот погенцијал, особено универзитетскиот научен кадар, во поцелисходните и ефикасните остварувања во научната работа.

## БУЏЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА

Во согласност со порастот на материјалното производство, зголемената дотација од Федерацијата и воведувањето на новиот систем на финансирање на општествено-политичките заедници се

очекува дека средствата на буџетите во 1965 година ќе забележат просечен пораст од околу 18% во однос на 1964 година.

Порастот на средствата и потрошувачката по буџетите на одделните општествено-политички заедници ќе зависи од политиката на оптоварувањето на личните доходи на граѓаните, од акумулативноста и рентабилноста на стопанството, како и од политиката на распределбата на средствата по буџетите.

Имајќи го предвид зголемувањето на трошоците за живот кои настанаа во 1964 година како и зголемувањето на реалните лични доходи на запослените во другите стопански дејности, во рамките на расположивите средства во 1965 година треба да се обезбеди соодветно зголемување на личните доходи и на запослените во буџетските установи и работните организации во општествените дејности.

Согласно со политиката на успорување темпото на инвестиционите вложувања, финансирањето на инвестициите од буџетската потрошувачка е нужно да биде насочено кон решавањето на проблемите во општествените служби. Сите општествено-политички засадници во оваа област на потрошувачката во 1965 година треба да водат политика на максимално штедење.

При распределбата на средствата по буџетите во 1965 година треба да се води сметка и за обезбедување на неопходните средства за ликвидирање на неисплатените обврски по буџетите од претходните години, како и неопходни средства во врска со покривањето на загубите на стопанските организации, користејќи ги притоа, во прв ред, пренесените одвишоци и резерви од претходната година.

Претстојното укинување на околиците и намалувањето бројот на општините треба да овозможи прераспределба на буџетската потрошувачка, при што да дојде до зголемување на буџетските средства, наменети за финансирање на некои општествени служби, а пред се во основното и средното школство.

#### ЗАДАЧИ НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСКИ ПОНЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

1. Во 1965 година треба да продолжат напорите на Републиката за активирање, односно забрзување стопанскиот развој на стопански понеразвиените подрачја.

Од средствата со кои Републиката ќе располага, за инвестициони вложувања во стопанството во 1965 година треба да се обезбедат потребни средства за извршување на програмата за инвестициони вложувања во стопански недоволно развиените подрачја, утврдени со Општествениот план за стопанскиот развој на СР Македонија за 1961—1963 година.

2. Користењето на средствата обезбедени за инвестициони вложувања во овие подрачја, а во врска со тоа и напорите на Републиката, општините и инвеститорите, во 1965 година треба да бидат концентрирани на завршување на започнатите објекти и нивното активирање.

Голем број од капацитетите што се изградуваат на овие подрачја се во фаза на довршување на нивната изградба и во 1965 година треба да отпочнат со производството. Во таа смисла потребно е да се извршат сите подготвителни работи што ќе обезбедат услови навреме да бидат активирани овие објекти.

#### ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ

Создадената состојба во Скопје по катастрофата од 26. VII. 1963 година наметнува потреба од интензивно решавање на низа проблеми и задачи и во текот на 1965 година. Меѓу најзначајните задачи посебно се истакнуваат следниве:

— Неопходно е да се продолжи решавањето на проблемите кои треба да овозможат комплетно поврзување на приградските населби во единствената градска целина, како и довршување на неопходните општествени простории и потребните услужни објекти за што понормално егзистирање на луѓето во нив.

— Во оваа година треба да се продолжи со решавањето на просторот за сместување, како и да започне изградбата на поважните комунални објекти.

— Континуитетот на обновата и изградбата на градот наложува во текот на 1965 година да се обезбеди изработувањето на потребната техно-економска документација.

— Се очекува во оваа година да биде донесен урбанистичкиот план на градот и долгорочната програма за обнова и изградба на Скопје. Од успошното решавање на овие задачи се обезбедува сестрано приоѓање на проблемите за обнова и изградба на Скопје.

#### 55.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ И ЗА УПОТРЕБАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СРЕДСТВА ВО 1965 ГОДИНА

Се прогласува Законот за стопанско-планските мерки и за употребата на републичките средства во 1965 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 9 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 9 февруари 1965 година.

У бр. 41

10 февруари 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видос Смилевски, с. р.

## ЗАКОН ЗА СТОПАНСКО-ПЛАНСКИТЕ МЕРКИ И ЗА УПОТРЕБАТА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СРЕДСТВА ВО 1965 ГОДИНА

### Член 1

Со овој закон се утврдуваат мерките со кои се обезбедува остварувањето на односите, целите, задачите и насоките, утврдени со Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за 1965 година.

### ОБРАЗУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СРЕДСТВА

#### Член 2

Приходите што Републиката ќе ги оствари во 1965 година од изворите утврдени со овој закон, се распоредуваат на средствата на Републичкиот буџет, средства на Републичкиот фонд за станбена изградба и средства на Републиката за финансирање на инвестиции и други намени.

#### 1. Републички буџет

##### Член 3

Од приходите што и припаѓаат на Републиката, во Републичкиот буџет за 1965 година се внесуваат приходите кои, според прописите за финансирање на општествено-политичките заедници, се утврдени како приходи на Републиката.

#### 2. Републички фонд за станбена изградба

##### Член 4

Во Републичкиот фонд за станбена изградба во 1965 година се внесуваат следните приходи:

1. учеството во приходите на општинските фондови за станбена изградба по основ на придонесот од личните доходи, кое за 1965 година изнесува 20%;
2. приходите, утврдени со сојузни и други прописи, како приходи на Републичкиот фонд за станбена изградба;
3. ануитетите на дадениге кредити од фондот;
4. кредити и дотации; и
5. други приходи на Фондот.

#### 3. Средства на Републиката за финансирање на инвестиции и за други намени

##### Член 5

Средствата на Републиката за финансирање на инвестиции и за други намени во 1965 година се образдуваат:

1. од ануитетот по кредитот даден на Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија, според Законот за укинување на Републичкиот инвестиционен фонд и
2. од средствата предвидени со Законот за републичкиот буџет за 1965 година за финансирање на инвестиции.

##### Член 6

Средствата на Републиката за финансирање на инвестиции и за други намени утврдени во член 5 точка 1 од овој закон, Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе ги употреби:

а) за давање кредити на Републичкиот фонд за патишта до износ од 2.800 милиони динари за изградба на патишта;

б) за давање кредит на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции до износ од 1.200 милиони динари;

в) за давање кредит на Републичкиот резервен фонд — средства за заеднички резерви на стопанските организации — до износ од 2.200 милиони динари;

г) за учество во инвестиционите вложувања за уредување на пороите во мелиоративните системи до износ од 120 милиони динари

Кредитите од овој член ќе се одобруваат со рок на враќање до 50 години и каматна норма од 1% годишно, со исклучок на средствата под точка г, кои се даваат без обврска на враќање.

### УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД КРЕДИТОТ ДАДЕН ОД СРЕДСТВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НАМЕНЕТИ ЗА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И КРАИШТА

#### Член 7

Средствата од кредитот даден од средствата на Федерацијата, наменети за Фондот за кредитирањето на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, наменет за инвестиции во основни средства во износ од 16.320 милиони динари, се даваат на Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија под истите кредитни услови под кои Републиката го добива тој кредит од Фондот.

Средствата од претходниот став стопанската банка ќе ги употреби за давање кредити:

1. на Републичкиот фонд за школство — до износ од 900 милиони динари;
2. на Републичкиот фонд за патишта — до износ од 200 милиони динари; и
3. на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството до износ од 300 милиони динари, со рок на враќање од 50 години и каматна норма од 1% годишно.

Остатокот на средствата Стопанската банка ќе го употреби за веќе создадените обврски за кредитирање на инвестициите во основни средства, согласно со насоките на Општествениот план на СР Македонија за 1965 година.

#### Член 8

Средствата од кредитот даден од средствата на Федерацијата наменети за Фондот за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, наменети за инвестиции во трајни обртни средства, Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе ги употреби за кредитирање инвестициите во трајни обртни средства на објектите, чија изградба е финансирана од средствата на Федерацијата за стопански развој на недоволно развиените републики и краишта.

## УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА КРЕДИТНИТЕ ФОНДОВИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ

### Член 9

Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија и другите деловни банки во Републиката расположивите средства на своите кредитни фондови ќе ги употребуваат согласно со насоките на Статистичкиот план на Социјалистичка Република Македонија за 1965 година и одредбите од овој закон.

### Член 10

Кредитирањето на инвестициите по стопански понеразвиените подрачја во Републиката Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе го врши под истите услови како и досега.

### 3. Употреба на средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба

#### Член 11

Средствата на Републичкиот фонд за станбена изградба ќе се употребуваат за финансирање на обврските по одобрените кредити, за доделување на нови кредити за изградба на станови и за комунална изградба.

## МЕРКИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА

### Член 12

Рокот на враќање на кредитите, што се одобрени од Републичкиот инвестиционен фонд за покривање на загубите во земјоделството, искажани во завршните сметки за 1960, 1961 и 1962 година, се продолжува на 30 години со каматна норма од 1% годишно. Во рокот од 30 години се пресметува поминатото време на отплатување на кредитот.

Републичкиот резервен фонд — средства за заеднички резерви на стопанските организации, во смисла на претходниот став, ќе го продолжи рокот за враќање на кредитот што за тие намени е даден на општинските резервни фондови — средства за заеднички резерви на стопанските организации.

Земјоделските стопански организации, корисници на кредитите за покривање на загубите, можат да бараат од општинските резервни фондови — средства за заеднички резерви на стопанските организации, продолжување на рокот за враќање на тие кредити.

### Член 13

Деловните банки, по барање од стопанските организации од одделни гранки односно групации, ќе им одобрат кредит во висина од 50% од ануитетите што стасуваат во 1965 година по кредитите за учество во инвестициите одобрени од специјализираните банки.

Одредбата на претходниот став се однесува на следниве стопански организации: рудници на железо, рудници на обоени метали и претпријатија за производство на обоени метали, рудници на неметални минерали, претпријатија за производство на базни хемиски производи, претпријатија за производство на цемент и цементно-азбестни производи, земјоделството и рибарството,

шумарството, железничкиот сообраќај и стопанските организации на туризмот (изградба и реконструкција на објекти со кои се обезбедува зголемување на сместувањето и исхраната, превозот и други услуги со кои се унапредува туристичкиот промет со странци).

Кредитите од став 1 на овој член деловните банки ќе ги одобруваат со рок на враќање од 5 години и каматна норма од 1% годишно, со тоа што првата отплата почнува од 1 јануари 1967 година.

Ако стопанската организација, која бара кредит, за исплата на дел од стасаниот ануитет користела кредит за истата инвестиција и кај општенствените инвестициони фондови на општините, деловните банки ќе го одобрат бараниот кредит под услов и овие кредитори да постапат на ист начин.

Ако Југословенската земјоделска банка до 31 март 1965 година со измените на договорите за кредити ги намали првобитно договорените ануитети по кредитите од став 1 на овој член, стопанските организации можат да бараат кредит во смисла на овој член само за разликата помеѓу износот од намалениот ануитет и 50% од првобитниот износ на ануитетот.

### Член 14

Деловните банки, по барање од стопанските организации од одделни гранки односно групации, ќе им одобрат кредит во висина од 50% од ануитетите што стасуваат во 1965 година по кредитите што им ги одобриле на тие стопански организации.

Одредбите на претходниот став се однесуваат на следниве стопански организации: рудници на железо, рудници на неметални минерали, претпријатија за производство на базни хемиски производи, претпријатија за производство на памучни предења и ткаенини, претпријатија за производство на килими и теписи, индустрија на кожи и чевли, прехранбена индустрија и земјоделство.

Кредитите од став 1 на овој член деловните банки ќе ги одобруваат со рок на враќање од 5 години и каматна норма од 1%, со тоа што правата отплата почнува од 1 јануари 1967 година.

Ако стопанската организација, која бара кредит, за исплата на дел од стасаниот ануитет користела кредит за иста инвестиција и кај општенствените инвестициони фондови на општините, деловните банки ќе го одобрат бараниот кредит под услов и овие кредитори да постапат на ист начин.

Ако Југословенската земјоделска банка до 31 март 1965 година со измените на договорите за кредити ги намали првобитно договорените ануитети по кредитот од ставот 1 на овој член, стопанските организации можат да бараат кредит во смисла на овој член само за разликата помеѓу износот од намалениот ануитет и 50% од првобитниот износ на ануитетот.

### Член 15

Се овластува Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија да може да раскине одделни договори за кредит односно да врши измени на договорите за кредит на договорените трнши по кредитите во зависност од расположивите средства.

**Член 16**

Мерките на кредитната политика не се одне-  
сваат за кредити одобрени од банкарски средства.

**ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 17**

Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-  
говото објавување во „Службен весник на Соци-  
јалистичка Република Македонија“, со тоа што  
сдредбите на член 4, 12—15 ќе се применуваат од  
1 јануари 1965 година.

**56.**

На основа член 152 став 5 од Уставот на Со-  
цијалистичка Република Македонија, издавам

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГИ-  
ОНАЛНО, ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО  
ПЛАНИРАЊЕ**

Се прогласува Законот за регионално, простор-  
но и урбанистичко планирање што Собранието на  
Социјалистичка Република Македонија го донесе  
на седницата на Републичкиот собор одржана на  
22 јануари 1965 година и на седницата на Стопан-  
скиот собор одржана на 9 февруари 1965 година.

У бр. 44

10 февруари 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Видое Смилевски, с. р.**

Согласно член 31 од Уставниот закон за спро-  
ведување Уставот во Социјалистичка Република  
Македонија, Законот за урбанистичко планирање  
(„Сл. весник на НРМ“ бр. 31/58) се усогласува со  
Уставот на Социјалистичка Република Македонија  
и во него се вршат измени и дополнувања така  
што неговиот текст гласи.

**ЗАКОН****ЗА РЕГИОНАЛНО, ПРОСТОРНО И УРБАНИС-  
ТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ****I — ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Регионите, населените места и одделните под-  
рачја се изградуваат и уредуваат на основа регио-  
нални, просторни планови и урбанистички планови  
кои ќе се утврдат според одредбите од овој закон.

**Член 2**

Под регион се подразбира пошироко под-  
рачје од населени места и одделни подрачја, кои  
заради заедничките економски, демографски, гео-  
графски и други особини чинат една целина.

Под населено место се подразбира, град, село,  
индустриска, рударска, туристичка или друга на-  
селба.

Под одделно подрачје се подразбира подрачје  
надвор од границите на населеното место кое  
служи како заштитно пространство, излетиште,  
подрачје со историско значење и слични под-  
рачја со специјална намена.

**Член 3**

Со регионалниот просторен план се усмерува  
уредувањето на просторот на регионот.

**Член 4**

Со урбанистичкиот план се усмерува уреду-  
вањето на просторот на населеното место односно  
одделното подрачје неговата изградба, реконструк-  
ција и асанација со цел за постигнување на пра-  
вилна функционална, економична и естетска це-  
лина.

**Член 5**

Регионалниот просторен план на регионот се  
ускладува со регионалните просторни планови на  
соседните региони во однос на сообраќајните врс-  
ки, водните токови и слично.

Регионалниот просторен план се ускладува и  
со поставките на долгорочниот односно средно-  
рочниот план за развој на соодветниот регион.

**Член 6**

Урбанистичкиот план на населеното место од-  
носно одделното подрачје се ускладува со регио-  
налниот просторен план на соодветниот регион.

До донесувањето на регионален просторен  
план, урбанистичкиот план се ускладува со по-  
ставките на долгорочниот односно среднорочниот  
план за развој на соодветното населено место од-  
носно одделното подрачје.

**Член 7**

Регионалниот просторен план и основниот ур-  
банистички план се изработуваат за подолг вре-  
менски период, а најмалку за период од 20 години.

**Член 8**

Регионалниот просторен план и урбанистички-  
от план ги изработуваат работните организации за  
престојно планирање или надлежните органи на  
општинските собранија.

**Член 9**

При изработка на регионалниот просторен план  
и урбанистичкиот план се обезбедува соработка на  
сите заинтересирани органи, работни и други ор-  
ганизации.

Државните органи, работните и другите орга-  
низации се должни да ги даваат податоците со  
кои располагаат а кои се потребни при изработката  
на регионалниот просторен план и урбанистички  
план.

**Член 10**

Регионалниот просторен план и урбанистичкиот  
план го донесува општинското собрание на чие  
подрачје се наоѓа регионот или населеното место  
односно одделното подрачје.

Ако регионот или одделното подрачје се про-  
тега на територијата на две или повеќе општини,  
регионалниот просторен план и урбанистичкиот  
план го донесуваат споразумно општинските собра-  
нија на тие општини.

**Член 11**

Општинското собрание е должно да обезбеди  
јавен увид во регионалниот просторен план и ур-  
банистичкиот план пред да бидат донесени.

Постапката за донесувањето на регионалниот  
и просторен план и урбанистичкиот план, и по-  
стапката за обезбедување на јавен увид ја утвр-  
дува општинското собрание.

Ако регионот или одделното подрачје се про-  
тега на територијата на две или повеќе општини,  
соодветните општински собранија можат спора-

зумно да ја утврдат постапката за обезбедување на јавен увид.

#### Член 12

По влегувањето во сила на урбанистичкиот план не може да се одобруваат локации и издаваат одобренија за изградба ако тие не се во склад со урбанистичкиот план.

### II — РЕГИОНАЛЕН ПРОСТОРЕН ПЛАН

#### Член 13

Со регионалниот просторен план се утврдува основната намена за користење на просторот во регионот, мрежата на сообраќајниците со карактеристичните елементи на поодделните правци, регулација на водните токови, како и други елементи карактеристични за уредувањето и развитокот на регионот.

#### Член 14

Регисналниот просторен план се изработува во две фази:

- а) регионална просторна студија и
- б) основен регионален просторен план.

#### Член 15

Регионалната просторна студија содржи:

- анализа за постојаната положба во регионот и потенцијалните можности на истиот;
- оценка на можностите за перспективниот развиток на регионот;
- просторна концепција на регионот.

#### Член 16

Основниот регионален просторен план содржи:

- основни смерници за економскиот и демографскиот развиток на населените места,
- основно решение за намената и користењето на просторот,
- основно просторно решение за распределување на стопанските објекти односно дејности,
- основно решение на карактеристичните сообраќајни правци, и
- основно решение за користење на водните токови.

#### Член 17

Републичкиот секретар за градежништво и комунални прашања поблиску ќе ги одреди елементите на содржината на регионалната просторна студија и основниот регионален просторен план.

### III — УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

#### Член 18

Со урбанистичкиот план се утврдува намената за користењето на просторот, сообраќајната мрежа, системот на градбата и други елементи карактеристични за изградбата, уредувањето и развитокот на населеното место односно одделното подрачје.

#### Член 19

Урбанистичкиот план на населеното место односно одделното подрачје се изработува во следните фази:

- а) урбанистичка студија;
- б) основен урбанистички план;
- в) планови за реализација.

За помалите населени места и одделните подрачја урбанистичкиот план се состои од урбанистичка студија и планови за реализација.

Општинското собрание ќе ги одреди местата односно подрачјата од претходниот став.

#### Член 20

Урбанистичката студија содржи:

- анализа за досегашниот развиток на населеното место односно одделното подрачје и соодветниот регион;
- просторна концепција на населеното место односно одделното подрачје.

#### Член 21

Основниот урбанистички план содржи:

- основно решение за сообраќајниците;
- основното решение за намена на површините;
- основно решение за системот на градбата;
- основно решение за инсталации;
- основно решение за комуналните инсталации;
- основно решение за водните токови;
- одредби за примена на основниот урбанистички план.

#### Член 22

Плановите за реализација содржат:

- детален урбанистички план;
- пресеки за комуналните инсталации (водо-вод, канализација, електрична мрежа и др.)

#### Член 23

Плановите за реализација се изработуваат на основа основниот урбанистички план на населеното место односно одделното подрачје.

За населените места и подрачјата од член 19 став 2 од овој закон плановите за реализација се изработуваат на основа урбанистичката студија.

#### Член 24

За населените места и подрачјата од член 19 став 2 од овој закон плановите за реализација се изработуваат за целото населено место односно за одделното подрачје.

За останатите населени места плановите за реализација можат да бидат изработени за целото населено место или за делови од истото.

#### Член 25

Урбанистичкиот план може да се измени и дополнително доколку битно се изменети економските услови според кое е донесен или ако е тоа неопходно поради дејство на виша сила.

Измените и дополнувањата на Урбанистичкиот план се вршат по постапката за донесување на планот.

#### Член 26

Републичкиот секретар за градежништво и комунални прашања поблиску ќе ги одреди елементите на содржината на урбанистичката студија, основниот урбанистички план и плановите за реализација.

### IV — ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

#### Член 27

За одделни региони за кои не се донесени региснални просторни планови тие ќе се донесат во рок од пет години од влегувањето во сила на овој закон.

За населени места за кои не се донесени урбанистички планови, тие ќе се донесат во рок од пет години од влегувањето во сила на овој закон.

Постојните урбанистички планови ќе се сообразат на овој закон во рок од пет години од денот на неговото влегување во сила.

По исклучок, Извршниот совет може за одделни населени места да го продолжи рокот од претходните ставови, но најмногу уште за пет години.

Решението од претходниот став се донесува по образложен предлог од соодветните општински собранија засновано на претходно проучување за развитокот на регионот односно на место.

#### Член 28

За населените места односно одделните подрачја за кои до влегувањето во сила на овој закон, не е донесен урбанистичкиот план, општинското собрание е должно да донесе одлука со која привремено се уредува изградбата и уредувањето на населените места односно одделните подрачја.

Оваа одлука го заменува урбанистичкиот план.

Одлуката од претходниот став ќе се донесе во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Републичкиот секретар за градежништво и комунални прашања ќе ги одреди елементите што треба да ги содржи одлуката која го заменува урбанистичкиот план.

### V — ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 29

Со донесувањето на овој закон престанува да важи Законот за урбанистичко планирање („Сл. весник на НРМ“ бр. 31/58) и Одлуката за определување на населени места чии урбанистички студии и основни урбанистички планови се утврдуваат со мислење на Советот за социјална политика и комунални прашања („Сл. весник на НРМ“ бр. 16/59).

#### Член 30

Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

57.

На основа член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

Се прогласува Законот за укинување на Републичкиот инвестиционен фонд, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 9 февруари 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 9 февруари 1965 година.

У бр. 43

10 февруари 1965 година

Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видос Смилевски, с. р

### ЗАКОН ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

#### Член 1

Републичкиот инвестиционен фонд (во натамошниот текст: Фондот) се укинува.

#### Член 2

Средствата на укинатиот Републички инвестиционен фонд ѝ се даваат како кредит на Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Стопанската банка), според положбата на тие средства во завршната сметка на Фондот за 1964 година.

На Стопанската банка ѝ се даваат како кредит и ангажираните непотрошени средства на Фондот, според нивната положба во завршната сметка на Фондот за 1964 година, со тоа што Стопанската банка ќе ги употреби за намените за кои тие биле ангажирани во 1964 година.

#### Член 3

По исклучок од претходниот член, средствата на Фондот, дадени како кредит во областа на трговијата, угостителството и занаетчиството, се пренесуваат на комуналните банки, на чие подрачје се пласирани, според положбата на тие средства во завршната сметка на Фондот за 1964 година.

На комуналните банки се пренесуваат и ангажираните непогршени средства по кредитите за областите од став 1 според нивната положба во завршната сметка на Фондот за 1964 година, со тоа што тие ќе ги употребат за намените за кои овие средства биле ангажирани во 1964 година.

Средствата од став 1 и 2 од овој член комуналните банки ги внесуваат во своите кредитни фондови.

#### Член 4

Во средствата, дадени како кредит на Стопанската банка според одредбите на член 1 од овој закон, не влегуваат средствата на Фондот одобрени како кредит на Социјалистичка Република Македонија за потребите што ги финансирала преку своите фондови или на товар на републичкиот буџет.

#### Член 5

Средствата на укинатиот Општ инвестиционен фонд и другите средства на Федерацијата што се употребени за инвестиции на територијата на Социјалистичка Република Македонија од почетокот на 1953 до крајот на 1960 година, а кои се пренесени на Републичкиот инвестиционен фонд, се даваат како кредит на Стопанската банка според положбата на тие средства на 31. XII. 1964 година.

На Стопанската банка ѝ се даваат како кредит и средствата што се употребени за учество во гарантираните инвестиции одобрени од Федерацијата во 1963 и 1964 година, а кои се пренесени на Републичкиот инвестиционен фонд, според положбата на тие средства на 31. XII. 1964 година.

На Стопанската банка ѝ се даваат како кредит и средствата по кредитите што се во користење од ст. 1 и 2 на овој член, а по нивното започнување со отплата во 1965 година и следните години, односно по нивното пренесување на Републиката.



**Член 6**

Кредитите од чл. 1 и 4 на овој закон се даваат на Стопанската банка со рок на враќање од 25 години и со каматна стопа од 1% годишно.

Отплатата на кредитот Стопанската банка ќе ја врши во еднакви полугодишни ануитети, кои стасуваат на 1 април и 1 октомври секоја година.

Првиот ануитет стасува на 1 април 1965 година.

Стасаните ануитети според овој член, Стопанската банка ги внесува на посебна сметка кај Републиката која се води кај Службата за општествено книговодство.

**Член 7**

Употребата на средствата на Републиката од ст. 4 на чл. 5 од овој закон се регулира со посебен закон.

**Член 8**

Правата и обврските по кредитите одобрени на Социјалистичка Република Македонија од средствата на Федерацијата, наменети за побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, согласно сојузните општествени планови за 1961, 1962 и 1963 година и Законот за стопанско-планските мерки за 1964 година се пренесуваат на Стопанската банка.

**Член 9**

Обврските по кредитите одобрени до крајот на 1964 година од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд и од средствата на Федерацијата, наменети за побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, ќе ги изврши Стопанската банка.

Стопанската банка ќе ги изврши и обврските по кредитите што Социјалистичка Република Македонија ги заклучила со сојузните специјализирани банки за сметка на Републичкиот инвестиционен фонд.

**Член 10**

Договорите за кредит со Стопанската банка, според одредбите на овој закон, ги заклучува во името на Социјалистичка Република Македонија републичкиот секретар за финансии

**Член 11**

Средствата за инвестиции, со кои Стопанската банка и комуналните банки ќе располагаат според одредбите на овој закон, ќе ги користат согласно прописите за работењето на банките и за кредитните работи, раководејќи се од начелата на економско и рационално работење.

**Член 12**

Републичкиот секретар за финансии ќе донесе поблиски прописи за распределбата на средствата на Фондот според одредбите на овој закон.

**Член 13**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**58.**

На основа член 124 точка 17 и член 140 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот совет одржана на 9 февруари 1965 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИОТ И ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И ПОВРЕМЕНИ СУДИИ НА ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ**

**I**

За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат:

1. ЈОВАНОВА ГВОЗДЕН МИЛКА, судија на Општинскиот суд II во Скопје;
2. МИКЕВСКИ АЛЕКСАНДАР ДРАГАН, службеник во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи во Скопје;
3. ЈОВЧЕВ ГОГОВ ПЕТАР, претседател на Општинскиот суд во Скопје;
4. РАИЧКОВИЌ МИТАР БРАТОЉУБ, претседател на Општинскиот суд II во Скопје.

**II**

За судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат:

1. ГЕОРГИЕВСКИ МИЛОВАН РАДОМИР, судија на Општинскиот суд II во Скопје;
2. СЕКУЛОВ ДИМИТРОВ БЛАГОЈ, претседател на Општинскиот суд во Берово;
3. СТЕФАНОВСКИ ПАНДЕВ ЖИВКО, судија на Општинскиот суд II во Скопје;

**III**

За повремени судии на Вишиот стопански суд во Скопје се избираат:

1. АНАСТАСОВ НИКОЛА ИЛИЈА, началник на Одделението за внатрешна трговија во Републичкиот секретаријат за трговија и туризам, Скопје;
2. АДАМОВСКИ ХАРАЛАМПИЕ ПЕРО, директор на Финансискиот сектор во „Макотекст“ во Скопје;
3. АНТОВ ТРАЈКО КОНСТАНТИН, директор на анросекторот во „Интерпромет“, Скопје;
4. АНДРЕЕВСКИ БОРИС АНЧЕ, началник во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Скопје;
5. АРСОВСКИ РАФЕ СТРАТЕ, директор на НИП „Нова Македонија“, Скопје;
6. СИМЈАНОВСКИ СТОЈАН КОЧО, советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, Скопје;
7. БЕЛОПЕТА ГОШО БЛАЖО, главен инженер во ОХИС, Скопје;
8. БАЧИЌ СТЕПАН Д-р ФРАЊО, професор на Правниот факултет, Скопје;
9. ВАНДЕВСКИ ТОДОР Инж. ВАНДЕ, директор на Републичкиот завод за продуктивност на трудот, Скопје;
10. ВАСИЛЕВА ГОРГИ ВЕРА, шеф на сметководството во „Интерпромет“, Скопје;
11. ГРИЗО НАУМ Инж. АЛЕКСАНДАР, доцент на Техничкиот факултет, Скопје;

12. ГОЛЕЧЕВАЦ ЈОВАН РАДОМИР, правен советник во ЖТП, Скопје;
13. ГРЧЕВ ТАШОВ ДИМИТАР, вонреден професор на Техничкиот факултет, Скопје;
14. ГРУЕВСКИ ЈОРДАН АРКАДИЕ, пом. директор на Заедницата на осигурувањето, Скопје;
15. ГАВРИЛОВСКИ НАЦЕВ БЛАЖО, комерцијалист во „Технометал“, Скопје;
16. ГРАШЕВСКИ ДИМИТАР Инж. НИКОЛА, раководител на инвестиционата група во Електро-стопанската заедница, Скопје;
17. ГРДАНОВИЌ АЛЕКСАНДАР Инж. СЛОБОДАН, градежен инспектор во Градското собрание на Скопје;
18. ГАВРИЛОВ ЈОРДАН НИКОЛА, предавач на Техничкиот факултет, Скопје;
19. ДОКИЌ ЃОРЃИ ВЕЛИМИР, шеф на транспортно-комерцијалната служба во ЖТП, Скопје;
20. ДУГАНОВСКИ ТОМО АРМОДИЈА, директор на „Југоопрема“, Скопје;
21. ДИМИТРИЕВ СТОЈО Инж. СТОИЛ, советник во Републичкиот завод за стопанско планирање, Скопје;
22. ДИМИТРОВСКИ РИСТО КИРО, директор на претпријатието „Радијатор“, Скопје;
23. ДИМИТРОВСКИ СПИРО Инж. ИВАН, пом. секретар во Републичкиот секретаријат за градежништво и комунални прашања, Скопје;
24. ДОБРЕВСКИ САЗДО ТОДОР, пом. директор на претпријатието „20 мај“, Скопје;
25. ЃУРОВСКИ ЈОВАН СПИРО, пом. директор на Комуналната банка во Скопје;
26. ГЕРАКАРОВСКИ ЈОСИФ ИВАН, советник во Народна банка на Југославија во Скопје;
27. ГИРОВ ГАНЕ ЈОРДАН, директор на претпријатието „Семе-Вардар“, Скопје;
28. ЖСЖУ ЃОРЃИ МИХАИЛ, директор на сектор во „Ауто-Македонија“, Скопје;
29. ЖИВКОВИЌ МИЛАН ЃОКО, директор на „Аутотурист“, Скопје;
30. ЗАФИРОВ ЛАЗАР Инж. ПЕНЧО, технички директор на „Ветон“, Скопје;
31. ЗЛАТАНОВИЌ СТЕВАН Инж. ЈОВАН, професор на Техничкиот факултет, Скопје;
32. ЗЕНДЕЛСКИ ТОДОР ПАНЧЕ, шеф на сектор во експорт импорт „Македонија“, Скопје;
33. ЈАНЕВ ИЛИЈА БОРИС, директор на „Интерпромет“, Скопје;
34. ЈОВАНОВ ГАРЕВ Инж. АЛЕКСАНДАР, инженер во дирекцијата на автопатот „Братство Единство“ Скопје;
35. РУСО МЕКТЕШ РОЗА, пом. републички секретар за финансии, Скопје;
36. КАЛАЈЦИСКИ ЗАРЕВ ЛАЗО, главен републички пазаришен инспектор, Скопје;
37. КАЛЕОВ ДАВЧЕВ Инж. СТОЈАН, началник во Републичкиот завод за стопанско планирање, Скопје;
38. ЛАЗАРЕВСКИ ЦВЕТАН БОРИС, пом. републички секретар за сообраќај и врски, Скопје;
39. КОНДЕВСКИ МАНЧЕВ ИЛИЈА, директор на угостителското претпријатие „Пелистер“, Скопје;
40. КОЕВСКИ СПАСЕ АТАНАС, директор на дирекцијата за девизни работи во Народната банка на Југославија — централа во Скопје;
41. ЛИПКОВСКИ ТРАЈКО Инж. ВЛАДИМИР, началник во водната заедница „Вардар“, Скопје;
42. ЛАБАЧЕВСКИ ЃОРЃИ ЛАЗО, секретар на Одборот за организационо-политички прашања на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;
43. МАЛИНОВСКИ ДАНЕВ Инж. ДИМЧЕ, технички директор на „Маврово“, Скопје;
44. ДУКОВ МЕТОДИЈА ИВАН, самостоен референт во Републичкиот секретаријат за општи стопански работи, Скопје;
45. МАНАСИЕВ ГЛИГОРОВ ВАСИЛ, директор на „Македонија дрво“, Скопје;
46. МАНЕВА ХРИСТО МАРИКА, директор на сектор во Дирекцијата за станбена изградба, Скопје;
47. МОКРОВ ЃОШЕВ БОРО, секретар на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СРМ, Скопје;
48. МИСОСКИ ДИМЧЕ ЃОРЃИ, советник во Комуналната банка, Скопје;
49. МАЛИНКОВСКИ КРСТО АЛЕКСАНДАР, началник во Републичкиот завод за стопанско планирање, Скопје;
50. НИКОЛОВСКИ НАЈДОВ АЦО, секретар на Советот за земјоделство и шумарство на Регионалната стопанска комора, Скопје;
51. НАНЧЕВ МИХАИЛОВ АЛЕКСАНДАР, директор на Републичкиот завод за цени, Скопје;
52. НИКИФОРОВСКИ ВАНГЕЛ НИКИФОР, директор на „Технометал“, Скопје;
53. НОЧЕВ ЈОРДАН Инж. МЕТОДИ, советник во Електростопанска заедница на СРМ — Скопје;
54. ПЕЦЕВСКА ТРАЈКО РАДМИЛА, началник во Републичкиот секретаријат за труд Скопје;
55. ПЕМОВСКА ГИНКО Инж. АНА, виши референт во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, Скопје;
56. ПРОШЕВ КОСТОВ ЉУБОМИР, директор на стопанско сметковниот сектор во „Жито-Македонија“, Скопје;
57. ПАНГОВСКИ ИЛИЈА ВЛАЖО, директор на трговското претпријатие „Славија“, Скопје;
58. ПЕНДЕВ МИЛАН ЃОКО, шеф на сметководството во Фабриката за стакло, Скопје;
59. ПАТЧЕВ ПРОФИР ВЛАДО, директор на „Стокопромет“, Скопје;
60. СТОЈАНОВСКИ ТОМО ТАШКО советник во Стопанската комора на СРМ, Скопје;
61. САПУНЦИЈА ИЛИЈА Инж. ВЕЛКО, градежен инспектор во Републичкиот секретаријат за градежништво и комунални прашања, Скопје;
62. СЛОВЕВ ТОДОР КИРО, директор во сметководниот сектор во трговското претпријатие „Трготекстил“, Скопје;
63. СЕДАТ АКИ ВЕЛИ, претседател на Градскиот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ, Скопје;
64. СИМОНОВСКИ ТЕОЛОГ Инж. СИМО, главен инженер на оператива во градежното претпријатие „Бетон“, Скопје;

65. СТОЈКОВСКИ ДИМИТАР ПЕТАР, пом. ре-публички градежен инспектор во Републичкиот секретаријат за градежништво и комунални прашања, Скопје;

66. СТЕФКОВ ДИМИТАР ДРАГИ, началник во Стопанската комора на СРМ, Скопје;

67. СТОЈАНОВСКИ ТРАЈКОВ ВЕЛКО, директор на стопанско-сметководниот сектор во „Ауто-Македонија“, Скопје;

68. СТЕФАНОВСКИ ЈОНЧЕ ТРПЕ, директор на претпријатието „Сеча“, Скопје;

69. ЦОЛЕВ ГЛИГОР ИВАН, советник во здружението во комуналните банки во СРМ, Скопје;

70. СТРЕЗОВСКИ КРСТО СТРЕЗО, предавач на Правниот факултет, Скопје;

71. ЗЛАТЕВ НИКОЛА ВАСИЛ, директор на „Југопетрол“, Скопје;

72. СТЕФАНОВСКИ КОСТО Инж. КЛИМЕ, главен инспектор во РССВ, Скопје;

73. САДИКАРИО СОЛОМОН ХАИМ, директор на „Транспорт“, Скопје;

74. ТРАЈКОВСКИ ДИМКО МЕТОДИЕ, финансиски директор во трговското претпријатие „Интерпромет“, Скопје;

75. ЧУПИК МИЛЕ ГРГА, директор на Градежното претпријатие „Маврово“, Скопје;

76. КИЧЕЕЦ АТАНАСОВ АЛЕКСАНДАР, советник во Стопанската комора на СРМ, Скопје;

77. КОСЕВСКИ МЕТОДИ ВЛАДИМИР, пом. републички секретар за градежништво и комунални прашања, Скопје;

78. ЦВЕТКОВСКИ ДАНЕ МИТРЕ, директор на Југобанка — филијала — Скопје;

79. ШУКАРЕВА ДОБРИ ЈУПКА, советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација, Скопје;

80. ЦВЕТКОВ ЗАФИР Инж. ВУЧКО, шеф на одсек во Републичкиот завод за стопанско планирање, Скопје;

81. ЧАКАР СТЕФАН Инж. Јупчо, началник во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, Скопје;

82. КОЖИНКОВ ВАСИЛ ДИМИТАР, началник во Републичкиот секретаријат за правосудство, Скопје;

83. ГЕРАС ТОДОР Инж. ДУШКО, технолог во Фабриката за стакло, Скопје;

84. ВЕЛИЧКОВСКИ ПАВЛЕ ТРАЈЧЕ, директор на печатницата „Г. Делчев“, Скопје;

85. ХАЦИ-ПЕЦОВ МЕТОДИ МАНЕ, началник во Републичкиот секретаријат за правосудство, Скопје;

86. МАРКОВСКИ МИЛАН НОВАК, началник во Републичкиот секретаријат за буџет и организација на управата, Скопје;

87. МИЈАКОВ ТОДОР Д-р ИВАН, ветеринарен инспектор во Управата за ветеринарна служба, Скопје;

88. ТРАЈКОВСКИ ГЕРАСИМ Инж. КРЪМ, директор на „Македонијапроект“, Скопје;

89. ТЕОХАРЕВ ЛАЗАР Инж. ДИМИТАР, инженер во Дирекцијата на автопатот „Братство Единиство“, Скопје;

90. МАНГОВСКИ ЛАЗАР ПЕТАР, професор на Правниот факултет, Скопје;

91. ХАЦИ ПЕТРУШЕВ ПЕТАР, инженер во „Електромакедонија“, Скопје;

92. ГЕНЧЕВ ГОРГИ ТАШКО, Центар за унапредување на домаќинството во Скопје;

93. СТОЈАНОВСКИ МИРКО Инж. ЦВЕТКО, електротехничар во Органско-хемиската индустрија, Скопје;

94. КРАНГО ГОРГИ ПАНТА, началник во Републичкиот завод за специјално осигурување, Скопје.

#### IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 4

9 февруари 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

#### 59.

На основа член 11 став 1 и член 18 став 3 за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесувам

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се распишуваат дополнителни избори за избор на пратеници на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во следните изборни единици:

а) во Изборната единица Битола VII

б) во Изборната единица Идадија IV.

2. Изборот во Општинското собрание ќе се одржи на 4 април 1965 година.

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи на 18 април 1965 година.

Бр. 481

6 март 1965 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Видое Смилевски, с. р.

## Одласен дел

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-23475/1 од 24 декември 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Андреевски Милан, роден на ден 8

декември 1960 година во село Мартолци, од татко Андреевски Михајло и мајка Грозда, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Зоран**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (63)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-426/64 од 9 јануари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ташев Борис, роден на ден 3 декември 1941 година во село Логоварди, Општина Битола, од родители: татко Богоја и мајка Стојна, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Бешковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (70)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-1199 од 26 јануари 1965 година, ја одобри промената на роденото име на Танасовски Тоде, роден на ден 20 април 1948 година во Битола, од родители: татко Илија и мајка Цола, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Менде**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (71)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-1200 од 26 јануари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стојчевски Димитрије, роден на ден 25 август 1934 година во Битола, од родители: татко Ацко и мајка Василија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Стојковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (72)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-1197 од 26 јануари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Неџиби Фикрет, роден на ден 5 јануари 1938 година во Скопје, од татко Зекирија и мајка Адила, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Алиу**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (73)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-491 од 15 јануари 1965 година, ја одобри промената на роденото име на Абди Узеир, роден на ден 23 јануари 1935 година во гр. Скопје, од татко Халил и мајка Дудие, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Азис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (74)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 319/1 од 9 јануари 1965 година, ја одобри промената на личното име на Николов Сталин, роден на ден 21 јануари 1945 година во Валандово, од татко Иван и мајка Павлина, така што во иднина личното име ќе му гласи **Булинг Тале**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (75)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 492 од 15 јануари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Марковиќ Ѓоре, роден на 15 мај 1911 година во село Долно Косозрасти, Охридско, од татко Иван и мајка Сава, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Петровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (76)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-1943 од 30 јануари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Христоски Климент, роден на 10 јули 1943 година во село Коњско, Охридско, од татко Димко и мајка Василка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Котески**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (77)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-1916 од 30 јануари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петрова Благородна, родена на ден 22 февруари 1920 година во Неготино, од татко Ѓорѓи и мајка Ташка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Наумова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (78)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-2488/1 од 5 февруари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Мачковски Васил, роден на 5 октомври 1939 година во село Брајчино, Охридско, од татко Спироски и мајка Бојана, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Диневски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (88)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3202/1 од 27 февруари 1965 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петковски Александар, роден на 25 септември 1934 година во Тетово, од мајка Тодора, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Илиевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (88)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 71, страна 283, е запишано под фирма: Земјоделска задруга „Вардар“ од село Брвеница, Тетовска околина, Бифе во село Брвеница. Предмет на работењето на бифето е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, топли и ладни јадења и разни видови салати.

Бифето е основано од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Вардар“ од село Брвеница, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 04-10976/1 од 22. XI. 1963 година.

Раководител на бифето е Јордан Аврамовски.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува задругата во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 2/64. (450)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 8, страна 29, е запишано под фирма: Земјоделска задруга „Вардар“ од село Радиовце — Бифе во село Радиовце, Тетовска околија. Предмет на работењето на бифето е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, сувомесни и конзервирани производи како и производи од преработено млеко.

Бифето е основано од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Вардар“ — село Радиовце, а согласно со решението на Собранието на општината Жеровјане број 04-187/1 од 3. II. 1964 година.

Раководител на бифето е Стојчевски Спиров Славе.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 153/64. (451)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. IX. 1963 година, рег. број 123/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Битола на Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на тутунски производи, кибрит, таксени, судски и поштенски вредносници, разни обрасци за претпријатијата и установите, разгледници и тоалет-хартија, прибор за пишување, пушење и бричење и хигиенска гума.

Продавницата е основана од Инвалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп.

Раководител на продавницата е Васевски Лазар, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 288/63. (465)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 268, страна 1045, книга I, е запишано под фирма: Специјализирано земјоделско стопанство за тутун „Братство“ од село Оризаре, Кумановска околија. Предмет на работењето на стопанството е:

- а) производство, кооперација, откуп и продажба на тутун,
- б) промет со селскостопански производи,
- в) одгледување и производство на добиток: крави, свињи и друго,
- г) производство на сите видови ратарски, фуражни и градинарски култури.

Стопанството е основано од Собранието на општината Липково, а согласно со решението бр. 01-1230/1 од 28. III. 1964 година.

Стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Киро Доцев Крстевски, в. д. директор инженер агроном, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 177/64. (476)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 418, страна 435, книга II, е запишан под фирма: Земјоделски комбинат „Повардарие“ од Неготино — Погон за јавен превоз на стоки со моторни возила во Неготино. Предмет на работењето на погонот е: јавен превоз на стоки со моторни возила како споредна дејност на разни правни и физички лица.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Повардарие“ — Неготино, а согласно со решението на Собранието на општината Неготино број 04-778/1 од 2. IV. 1964 година.

Раководител на погонот е Јордановски Стојанов Благо.

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 181/64. (477)

## КОНКУРСИ

На основа чл. 3 од Правилникот за специјализација на здравствените службеници од прва група и согласноста бр. 02-126/1 од 15. II. 1965 година, дадена од Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на СРМ — Скопје,

КЛИНИКАТА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ  
распишува

### КОНКУРС

за 6 лекари на специјализација по специјалноста педијатрија.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од чл. 2 од Правилникот за специјализација на здравствените службеници од I група („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/60).

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, а молбите со документација се поднесуваат до Секретаријатот на Клиниката. (273)

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР  
ВО ОХРИД

распишува

### КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Помошник директор на Центарот
2. Аналитичар-планер

Услови: За работното место под точ. 1 — кандидатот треба да има висока до виша стручна спрема со 8 односно 10 години одговарајуќи стаж.

За работното место под точ. 2 — кандидатот треба да има одговарајуќа висска стручна спрема и 10 год. стаж.

Личниот доход по Правилникот за распределба на личните доходи на Центарот.

Молбите со потребните документи и куса биографија се доставуваат до Медицинскиот центар во Охрид.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (280)

### СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА — ОХРИД

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на работното место во Заводот:

##### 1. КОНЗЕРВАТОР — ТЕХНИЧАР

Услови: Да има завршено средно уметничко или со вишо образование, од смер применета уметност или вајарски отсек.

Основната плата за работното место по Законот за јавните службеници, а полагајната плата по Одлуката за полагајните плати на службениците во Заводот.

Конкурсот ќе почне со денот на објавувањето а ќе се заклучи по 15 дена на ден 20. III. 1965 год.

Молбите со потребните документи за школска спрема и другите документи предвидени во чл. 31 од ЗЈС, се доставуваат до Заводот за заштита на спомениците на културата — Охрид. (284)

### КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО

распишува

#### К О Н К У Р С

за прием на стручен соработник и на приправници во судовите и тоа:

1. во Вишиот стопански суд Скопје — 1 стручен соработник;

2. во Окружниот суд во Куманово — 2, а во окружните судови во Штип и Тетово по 1 приправник;

3. во Окружниот стопански суд во Битола — 1 приправник;

4. во Општинскиот суд во Битола — 3 приправника, во Општинскиот суд во Прилеп — 2, а во општинските судови во Скопје II, Крушево, Кочани, Радовиш, Берово, Делчево, Струмица, Гевгелија, Кичево, Дебар, Тетово и Куманово по 1 приправник,

Услови: За стручен соработник во Вишиот стопански суд може да конкурира дипломиран правник кој има положен правосуден испит и да поминал по дипломирањето 5 години во практика на правни работи.

За приправници во судовите од општа надлежност (општински и окружни) и во окружните

стопански судови можат да конкурираат дипломирани правници кои ги исполнуваат општите услови за засновување работен однос.

Личен доход по постојните прописи.

Молбите со потребните документи по член 31 од Законот за јавните службеници се испраќаат по пошта. Стипендистите приложуваат и потврда дека се ослободени од обврската спрема давателот на стипендијата.

Рок за поднесување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Доколку во овој рок не се јават кандидати за сите упразнети места конкурсот се продолжува до нивното пополнување. (279)

Конкурсната комисија при Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на основа Одлуката на Советот на работниот колектив на Заводот,

распишува

#### К О Н К У Р С

за еден лекар на специјализација по ортопедија

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со членот 2 од Правилникот за специјализацијата на здравствените службеници од прва група („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/60).

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со предвидените документи се предаваат во Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје.

За поблиски информации заинтересираните кандидати да се обратат до Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје. (237)

### КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРУД НА СРМ — СКОПЈЕ

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во: Одделението на работни односи и социјално осигурување:

- |                         |         |   |
|-------------------------|---------|---|
| 1. Службеници I врста   | — — — — | 2 |
| 2. Референти I врста    | — — — — | 4 |
| 3. Архивар              | — — — — | 1 |
| 4. Дактилограф Ia класа | — — — — | 2 |

#### УСЛОВИ:

За работното место под I кандидатот треба да биде службеник I врста со работен стаж од најмалку 3 години на соодветни работи.

За работните места под 2 — кандидатите треба да имаат завршен правен факултет и најмалку работен стаж од 3 години на соодветни работи, а еден кандидат да има само завршен правен факултет.

За работното место под 3 — кандидатот треба да има завршено средна стручна спрема и работен стаж од 3 години.

За работното место под 4 — кандидатите треба да имаат положен испит за дактилограф Ia класа.

Молбите со документи од чл. 31 од ЗЈС и куса биографија да се достават до Републичкиот секретаријат за труд на СРМ — Скопје.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (248)

**РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО  
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ОТКУП И ОБРАБОТКА  
НА ТУТУН „НИКО ДОАГА“ — КРУШЕВО**

распишува

**К О Н К У Р С**

**ЗА ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА**

**У С Л О В И:**

1. Кандидатите да имаат завршено економски или земјоделски факултет и 3 години работен стаж на раководно работно место во тутунската струка.

2. Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи при работната организација.

3. Молби со кратка биографија и опис на работното место со сите потребни документи за засновање работен однос, се доставуваат до Секретарот на Претпријатието.

4. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (236)

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ КОМБИНАТ „КУМАНОВО“  
ОД КУМАНОВО**

распишува

**К О Н К У Р С**

**за именување ГЛАВЕН ДИРЕКТОР  
на Комбинатот**

Услови: Завршен земјоделски или економски факултет со најмалку 8 години практика во струката или виша стручна спрема со 15 години практика во струката.

Личен доход по Правилникот за распределба на личен доход.

Молби со биографски податоци за движење во службата, се доставуваат до горната адреса, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Во колку не се пополни упразнетото работно место до овој рок, конкурсот останува отворен до неговото пополнување. (238)

**ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИСПИТАТЕЛЕН ИНСТИТУТ  
— СКОПЈЕ**

распишува

**К О Н К У Р С**

за исполнување на следните работни места:

— еден стручен соработник или асистент во  
Отсекот по педологија,

— еден асистент во Отсекот по градинарски култури при Институтот.

Кандидатите да имаат завршено земјоделски факултет и 3 години работен стаж.

Личен доход по Правилникот за личните доходи на работните при овој Институт.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (235)

**УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЕДИЦИНСКИОТ  
ЦЕНТАР ВО ОХРИД**

распишува

**К О Н К У Р С**

за упатување лекари на специјализација:

1. за специјализација по гинекологија и акушерство — — — — — 1 лекар
2. за специјализација по педијатрија 1 лекар
3. за специјализација по епидемиологија — — — — — 1 лекар
4. за специјализација по микробиологија со паразитологија — — — 1 лекар

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Правилникот за специјализација на здравствените службеници од I врста.

Молбите таксирани со 50 дин. таксена марка и потребните документи по член 2 од Правилникот да се достават до Медицинскиот центар — Охрид.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (249)

**ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА  
ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ  
ВО СКОПЈЕ**

распишува

**К О Н К У Р С**

I. За по еден доцент или вонреден професор за следните предмети:

- а) Живинарство и
- б) Организација на земјоделските стопанства — за сточарски смер.

II. За преизбор на асистент за следните предмети:

- а) Крупно сточарство;
- б) Зоохигиена со ветерина; и
- в) Специјално градинарство.

Кандидатите што се пријавуваат за наставници треба да ги исполнат условите од член 170, 171 и 173 од Законот за високото школство на СРМ.

Рок за пријавување е 30 дена по објавувањето на конкурсот, а во колку местата не се пополнат во определениот рок, конкурсот се продолжува до нивното пополнување.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Кон пријавата кандидатот треба да приложи: диплома и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите јавни службеници поднесуваат извод од службеничкиот лист.

Покрај пријавата треба да се достави куса биографија, потврда од установата каде што е на служба дека може да се пријави на конкурсот, список на научните и стручните трудови и по еден примерок од самите трудови. (250)

На основа член 27 од Правилникот за отстапување изградбата на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/63), Медицинскиот центар во Гостивар објавува повторно

### ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба на инвестиционен објект — детски диспансер во град Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бр. 17.

Претсметковна вредност на објектот изнесува 30,000.000.— (триесет милиони) динари.

Лицитацијата ќе се одржи во просториите на Медицинскиот центар Гостивар 7 дена по денот на објавувањето во печат, во 10 часот.

Наддавањето ќе биде со давање „Клуч на врата“ за фиксна сума без оглед на грешките во предмерот и претсметката, се според проектот и техничкиот опис.

Учесниците на наддавањето должни се да достават:

1. Писмена понуда во затворен плик.
2. Гарантно писмо од народната банка во износ од 1% од претсметковната вредност на објектот,
3. Потврда за регистрација на претпријатието и
4. Полномошно.

Рок за завршување на објектот е 6 месеци по потпишување на договорот за градбата.

Елаборатот се става на увид секој работен ден од 9 до 12 часот во просториите на Медицинскиот центар — Гостивар. (283)

На основа член 2 и 3 од Правилникот за отстапување изградба на инвестициони објекти и работи („Службен весник на СРМ“, бр. 31/63) и Одлуката на Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Тигар“ во Крива Паланка бр. 14 од 9-Х-1964 година се распишува

### ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗВЕДБАТА НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ НА СТОКОВНАТА КУКА ВО КРИВА ПАЛАНКА

Работите ќе се извршат на основа одобрената инвестиционо-техничка документација.

Рок за завршување на работите е 31-Х-1965 година.

Вредност на градежните работи по претсметката е 63,000.000 динари.

Отворањето на понудите ќе се изврши на 20 март 1965 година во дирекцијата на претпријатието во 10 часот.

Писмените понуди на заинтересираните градежни претпријатија се примаат преку пошта или непосредно до денот и часот одреден за отворање на понудите.

Понудите се доставуваат во запечатени коферти на кои треба да стои НЕ ОТВОРАЈ ПОНУДА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ.

Покрај понудите учесниците на наддавањето треба да ги достават и следните документи:

1. Доказ за регистрација на претпријатието,
2. Податоци за капацитетите што ќе бидат ангажирани за извршување на објектот инженерско-технички кадар, градежна механизација и моторни транспортни средства,
3. Доказ за досега извршените исти или слични објекти,
4. Преглед на заангажираноста на престојните работи,
5. Податоци за финансиското работење на претпријатието според последната завршна сметка,
6. Единични цени за поважните елементи на кои се засновани понудите,
7. Документ за положената кауција 1% од претсметковната вредност,

8. Овластување на претставникот кој важно ќе го застапува претпријатието на наддавањето.

Инвестиционо-техничката документација може да се види секој ден од 8—14 часот во Дирекцијата на претпријатието.

Поблиски информации можат да се добијат непосредно или преку телефон 86-023. (251)

### СОДРЖИНА

	Страна
54. Указ за прогласување на општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за 1965 година — — — — —	129
Општествен план на Социјалистичка Република Македонија за 1965 година — — — — —	129
55. Указ за прогласување на Законот за стопанско-планските мерки и за употребата на републичките средства во 1965 година	139
Закон за стопанско-планските мерки и за употребата на републичките средства во 1965 година — — — — —	140
56. Указ за прогласување на Законот за регионално, просторно и урбанистичко планирање — — — — —	142
Закон за регионално, просторно и урбанистичко планирање — — — — —	142
57. Указ за прогласување на Законот за укинување на Републичкиот инвестиционен фонд — — — — —	144
Закон за укинување на Републичкиот инвестиционен фонд — — — — —	144
58. Одлука за избор на судии во Окружниот и Окружниот стопански суд во Скопје и повремени судии на Вишиот стопански суд во Скопје — — — — —	145
59. Решение за распишување дополнителни избори за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	147